

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 38

Год. LXIV

Петок, 21 март 2008

Цена на овој број е 190 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
602. <b>Одлука</b> за распишување оглас за именување државни правобранители во државното правобранителство на Република Македонија за одделни подрачја.....	2	613. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	4
603. <b>Решение</b> за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип.....	2	614. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	4
604. <b>Решение</b> на Комисијата за хартии од вредност.....	2	615. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	4
605. <b>Решение</b> на Комисијата за хартии од вредност.....	2	616. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на брокер.....	5
606. <b>Решение</b> за давање одобрение за основање на Друштво за управување со фондови.....	3	617. <b>Решение</b> на Комисијата за хартии од вредност.....	5
607. <b>Решение</b> на Комисијата за хартии од вредност.....	3	618. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	5
608. <b>Решение</b> за одбивање на барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на јавна понуда.....	3	619. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на брокер.....	5
609. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	3	620. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на брокер.....	5
610. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на брокер.....	3	621. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на брокер.....	5
611. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	4	622. <b>Решение</b> на Комисијата за хартии од вредност.....	6
612. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	4	623. <b>Решение</b> за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	6
		624. <b>Упатство</b> за работа со електронскиот систем на Народна банка за задолжителна резерва.....	6
		<b>Огласен дел</b> .....	1-72

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****602.**

Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 87/2007), а во врска со одредбите на Одлуката за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 март 2008 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОДДЕЛНИ ПОДРАЧЈА**

1. Се огласува именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата: Скопје - 3 државни правобранители; Велес - 1 државен правобранител; Кочани - 1 државен правобранител и Куманово - 1 државен правобранител.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство (да е државјанин на Република Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата), пријавите со потребните документи во оригинал или заверена фотокопија, да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и во дневниот печат.

3. Оваа одлука ќе се објави во: "Службен весник на Република Македонија" и во весниците "Дневник", "Време" и "Коха".

Бр. 33-1113/2  
11 март 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****603.**

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05 и 40/07), министерот за труд и социјална политика донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП**

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Штип, број 0202-1091/3, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 11.12.2007 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-13710/5  
15 март 2008 година  
Скопје

Министер,  
**Љупчо Мешков**, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ****604.**

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за инвестициони фондови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 9/2000 и 29/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

1. Се дава согласност на Статутот УЗП 754/08 од 30.01.2008 година на Друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје, изготвен на ден 29.01.2008 година (пречистен текст).

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-60/7  
3 март 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Марина Накева - Кавракова**, с.р.

**605.**

Врз основа на член 44 став 1 точка 3 од Законот за инвестициони фондови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 9/2000 и 29/2007) и член 184 став 1 точка и) од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

1. Се дава согласност за именување на лицата:

- Кирил Колемишевски од Скопје, со датум на раѓање 11.01.1977 година, за извршен член на Одборот на директори односно Извршен директор на друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД - во основање Скопје;

- Методи Мајнов од Скопје, со датум на раѓање 08.05.1970 година, за неизвршен член на Одборот на директори на друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД - во основање Скопје,

- Димче Панов од Велес, со датум на раѓање 23.02.1976 година, за неизвршен член на Одборот на директори на друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД - во основање Скопје и

- Милан Димитриоски од Скопје, со датум на раѓање 22.01.1983 година, за независен неизвршен член на Одборот на директори на друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД - во основање Скопје.

2. Согласноста за именување на лицата од точка 1 на ова решение се дава за периодот до одржувањето на првото годишно собрание на Друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје, согласно Статутот УЗП 754/08 од 30.01.2008 година на Друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје, изготвен на ден 29.01.2008 година (пречистен текст).

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение со денот на разрешување на лицата од точка 1 на ова решение од функцијата членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-60/8  
3 март 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Марина Накева - Кавракова**, с.р.

606.

Врз основа на член 44 од Законот за инвестициони фондови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 09/2000 и 29/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА  
ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ**

1. Се дава одобрение за основање на Друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје, со седиште на ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 1а/1/1 во Скопје, Република Македонија.

2. Основната главнина на Друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје изнесува 100.000 евра односно 6.120.000 денари пресметано по среден курс на Народна банка на Република Македонија објавен на денот пред усвојување на Статутот.

3. Друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје има единствен предмет на работење - основање и управување со отворени инвестициони фондови, во свое име и за сметка на сопствениците на документите за удели на отворените фондови.

4. Друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје ќе основа и ќе управува со еден отворен инвестиционен фонд во свое име и за сметка на сопствениците на документи на удели во отворените фондови.

5. Друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје е должно до Комисијата за хартии од вредност да достави извод од извршената регистрација во рок од петнаесет дена по извршениот упис во Трговскиот регистар.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-60/9                      Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година            Претседател,  
Скопје                              **Марина Наќева - Кавракова, с.р.**

607.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се дава согласност за именување на лицето Васко Митев, дипломиран економист роден на ден 21.08.1981 година во Струмица, за директор на Брокерската куќа ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Васко Митев за директор на Брокерската куќа ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје се дава за период од четири години од денот на донесувањето на ова решение, согласно Одлуката за назначување на извршен директор на Брокерската куќа ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје донесена од Одборот на директори на брокерската куќа на ден 08.01.2008 година.

3. Согласноста за именување на Васко Митев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на ова решение биде разрешено од функцијата директор на Брокерската куќа ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-122/5                      Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година            Претседател,  
Скопје                              **Марина Наќева - Кавракова, с.р.**

608.

Врз основа на член 9 и член 16 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ ОДОБ-  
РЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ  
ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА**

1. Се одбива барањето на Фруктал Мак АД с. Моране, Скопје за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на јавна понуда - трета емисија на 235.671 обични акции во вкупен износ на емисијата 1.204.278,81 евра во денарска противвредност од 73.669.347,64 денари.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-222/5                      Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година            Претседател,  
Скопје                              **Марина Наќева - Кавракова, с.р.**

609.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Свонко Станковски роден на ден 7.11.1963 година во с. Отошница, Крива Паланка.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Свонко Станковски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Свонко Станковски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-219/3                      Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година            Претседател,  
Скопје                              **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

610.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија", бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Бојан Филиповски, роден на ден 03.02.1983 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на брокер на Бојан Филиповски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Бојан Филиповски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-242/3 Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година Претседател,  
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**611.**

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Милан Димитриоски роден на ден 22.01.1983 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Милан Димитриоски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Милан Димитриоски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-400/3 Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година Претседател,  
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**612.**

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Методи Мајнов роден на ден 8.05.1970 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Методи Мајнов се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Методи Мајнов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-401/3 Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година Претседател,  
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**613.**

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Кирил Колемишевски, роден на ден 11.01.1977 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Кирил Колемишевски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Кирил Колемишевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-404/3 Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година Претседател,  
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**614.**

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Гоце Мартиноски роден на ден 8.12.1981 година во Охрид.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Гоце Мартиноски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Гоце Мартиноски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-582/3 Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година Претседател,  
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**615.**

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Бојан Цветковски, роден на ден 10.06.1975 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Бојан Цветковски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Бојан Цветковски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-588/3 Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година Претседател,  
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

616.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Александар Андреев, родена на ден 10.12.1978 година во Велес.

2. Дозволата за работење на брокер на Александар Андреев се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Александар Андреев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-402/4                      Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година            Претседател,  
Скопје                              **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

617.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

1. Се дава согласност за именување на лицето Искра Костова, дипломиран економист родена на ден 13.03.1976 година во Скопје, за директор на Брокерската куќа БРО-ДИЛ АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Искра Костова за директор на Брокерската куќа БРО-ДИЛ АД Скопје се дава за период од четири години од денот на донесувањето на ова решение, согласно Одлуката за назначување на извршен член на Одборот на директори на Брокерската куќа БРО-ДИЛ АД Скопје донесена од Одборот на директори на брокерската куќа на ден 1.02.2008 година.

3. Согласноста за именување на Искра Костова престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на ова решение биде разрешено од функцијата директор на Брокерската куќа БРО-ДИЛ АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-490/4                      Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година            Претседател,  
Скопје                              **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

618.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 03.03.2008 година, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Дарко Јованоски, роден на ден 25.01.1983 година во Гостивар.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Дарко Јованоски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Дарко Јованоски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-581/4                      Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година            Претседател,  
Скопје                              **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

619.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Ана Софијанова, родена на ден 13.11.1982 година во Скопје.

2. Дозволата за работењето на брокер на Ана Софијанова се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Ана Софијанова престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-348/5                      Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година            Претседател,  
Скопје                              **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

620.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Шахине Ајдини, родена на ден 20.02.1985 година во с. Селце, Тетово.

2. Дозволата за работење на брокер на Шахине Ајдини се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Шахине Ајдини престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-381/5                      Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година            Претседател,  
Скопје                              **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

621.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Димитар Танчев, роден на ден 02.10.1979 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на брокер на Димитар Танчев се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Димитар Танчев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-488/5 Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година Претседател,  
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

## 622.

Врз основа на член 2, член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008) и член 235 и член 236, став 3 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 13.03.2008 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

1. Жалбата бр. 03-175/1 од 07.03.2008 година изјавена од Комерцијално Инвестициона Банка АД Куманово против решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-541/5 од 03.03.2008 година за одбивање на барањето на Комерцијално Инвестициона Банка АД Куманово за давање одобрение за издавање хартии од вредност по пат на приватна понуда – седма емисија на 215.000 обични акции во вкупен износ на емисијата 369.800.000 денари се уважува.

2. На Комерцијално Инвестициона Банка АД Куманово се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда – седма емисија на 215.000 обични акции во вкупен износ на емисијата 369.800.000 денари, согласно Одлуката бр. 02-11/1 од 09.01.2008 година за издавање на нова седма емисија на акции по пат на приватна понуда.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 2 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр.02-11/1 од 09.01.2008 година за издавање на нова седма емисија на акции по пат на приватна понуда.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 2 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 2 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Со ова решение се заменува решението бр. 07-541/5 од 03.03.2008 година.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

9. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-541/11 Комисија за хартии од вредност  
13 март 2008 година Претседател,  
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

## 623.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Друштвото за осигурување СИГМА АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда – трета емисија

на 300.000 обични акции во вкупен износ на емисијата од 3.000.000 евра, односно 183.939.300 денари согласно Одлуката бр. 0603/15 од 14.02.2008 година за издавање на хартии од вредност – трета емисија на акции.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 0603/15 од 14.02.2008 година за издавање на хартии од вредност – трета емисија на акции.

3. Рокот за реализација на емисијата на акции од точка 1 на ова решение изнесува 15 календарски дена од конечноста на ова решение.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот на хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-542/5 Комисија за хартии од вредност  
3 март 2008 година Претседател,  
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

## НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 624.

Врз основа на член 69 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и точка 3 став 3 од Одлуката за задолжителна резерва на банки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 159/07), гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесе

## УПАТСТВО

### ЗА РАБОТА СО ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ НА НАРОДНА БАНКА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА

#### I. Општи одредби

1. Со ова упатство се пропишува начинот на користење на Електронскиот систем на Народна банка за задолжителна резерва.

#### II. Право на користење на електронскиот систем

2. Право на користење на електронскиот систем на Народна банка за задолжителна резерва имаат само овластени корисници од банки на кои им се дефинирани правата за работење и на кои им е доделен дигитален сертификат од страна на Народна банка на Република Македонија. Сите податоци кои се внесуваат во базата на податоци треба претходно дигитално да се потпишат од страна на корисникот.

#### III. Инсталација за користење на електронскиот систем

3. За користење на електронскиот систем од страна на банките (клиенти на електронскиот систем), неопходно е да се изврши следнава инсталација на клиентските компјутери:

- Windows XP (SP2)
- Microsoft Dot Net Framework 1.1
- Internet Explorer 6 (IE6)
- Entrust Entelligence

- во IE6 во опцијата "Tools\Internet options\Security\Internet" потребно е да се постави опцијата "Initialize and script ActiveX controls not marked as safe" на enable или prompt.

- во IE6 опција "Tools\Internet options\Privacy" треба да биде овозможена опцијата за прифаќање на cookies.
- setup програм за инсталација на компоненти за дигитално потпишување (програмот со упатство се дадени во прилог)
- експортирање на генерираниот дигитален сертификат во персоналниот склад (personal store) за сертификати на тековниот корисник.
- креирање на локален директориум во кој ќе се запишуваат клиентски потпишаните датотеки.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://tempuri.org/ZRBanki.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" targetNamespace="http://tempuri.org/ZRBanki.xsd"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="dsKNBANKI" msdata:IsDataSet="true">
    <xs:complexType>
      <xs:choice maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="KNBANKI">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="datum" type="xs:date"/>
              <xs:element name="smetka" type="xs:string"/>
              <xs:element name="valuta" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="807"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="prdolzi" type="xs:double"/>
              <xs:element name="prpob" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:double">
                    <xs:enumeration value="0"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:attribute name="banka" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="7"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="kod" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:enumeration value="9" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

6. По внесувањето на податоците, корисникот од банката е должен да ги провери и потпише, по што добива извештај за пресметаната обврска за задолжителна резерва кој треба да го потврди со електронски потпис.

#### V. Завршни одредби

7. Деталните Технички инструкции за користење на електронскиот систем на Народна банка за задолжителна резерва се сместени во самата апликација и може да се добијат со одбирање на копчето "Документи".

8. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

У. бр. 1  
18 март 2008 година  
Скопје

#### IV. Користење на електронскиот систем

4. До електронскиот систем на Народна банка за задолжителна резерва се пристапува со активирање на Internet Explorer, и впишување во полето за адреса:

<https://172.30.100.10/ZR/default.aspx>

5. По најавата во електронскиот систем, пријавениот корисник од банката е должен да ги внесе податоците поединечно, или да ги вчита со доставување на XML датотека дефинирана со следната шема ZRBanki.xsd:

Гувернер,  
м-р Петар Гошев, с.р.

**ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ  
СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:**



**1**

**ЗБИРКА НА ПРОПИСИ  
од областа на  
земјоделството**  
(редакциска збирка), 2007  
**500,00**

**2**



**ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО  
ЈАВНО ЗДРАВСТВО**

**ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО  
ЗДРАВСТВО**

**ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И  
БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ**  
(редакциска збирка), 2007  
**400,00**

### П О Р А Ч К А   Б Р . 3 8

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во \_\_\_ примероци; 2) во \_\_\_ примероци; 3) во \_\_\_ примероци; 4) во \_\_\_ примероци; 5) во \_\_\_ примероци; 6) во \_\_\_ примероци; 7) во \_\_\_ примероци; 8) во \_\_\_ примероци; 9) во \_\_\_ примероци; 10) во \_\_\_ примероци; 11) во \_\_\_ примероци и 12) во \_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: \_\_\_\_\_  
 Место: \_\_\_\_\_  
 ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, тел./факс \_\_\_\_\_  
 Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2008 година. (М.П.)      Потпис на порачателот \_\_\_\_\_



www.sivesnik.com.mk  
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008038